

Службен весник

на Република Македонија

Број 174

6 октомври 2015, вторник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.
4815. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за стопанисување и управување со комплексот Македонско село.....	2
4816. Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2015 година.....	2
4817. Решение за престанување на службата на нотарот.....	3
4818. Решение за престанување на службата на нотарот.....	3
Огласен дел	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4815.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОМПЛЕКСОТ МАКЕДОНСКО СЕЛО

Член 1

Во Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за стопанисување и управување со комплексот Македонско село, („Службен весник на Република Македонија“ број 104/15), во членот 3 по алинеја 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:

„- Куќа од Струшкиот регион со ресторан, традиционална кујна и со сместувачки капацитет од осум соби“.

Член 2

Во членот 5 во ставот 7, зборовите: „30 дена“ се заменуваат со зборовите: „120 дена“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. 42-9648/1 6 октомври 2015 година Скопје</p>	<p>Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.</p>
--	--

4816.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15 и 150/15) и член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2015 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 202/14), во делот III. Финансирање на заштитата на децата, во точка 1 став 1 во алинејата 2 износот „28.000.000“, се заменува со износот „36.000.000“.

Во ставот 3 во потточката а) сврзникот „и“ се заменува со записка.

Во потточката б) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова потточка в) која гласи:

„в) капитални дотации до ЕЛС 8.000.000 денари.“

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. 42-10061/1 6 октомври 2015 година Скопје</p>	<p>Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.</p>
---	--

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

4817.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11), Министерот за правда на ден 15.9.2015 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА
НА НОТАРОТ

1. На нотарот Емилија Харалампиева од Скопје именувана на подрачјето на Основните судови на градот Скопје и престанува службата нотар поради исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон.

2. Решението влегува во сила на ден 7.10.2015 година.

Образложение

Со Решение бр. 04-517/1 од 23.2.1998 година на Министерот за правда врз основа на првиот конкурс, лицето Емилија Харалампиева од Скопје е именувана за нотар на подрачјето на Основните судови на градот Скопје. Нотарот Емилија Харалампиева од Скопје родена на 7.10.1951 година, ги исполнува условите за старосна пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15 и 61/15) од причина што на ден 7.10.2015 година наполнува 64 години живот и 15 години пензиски стаж.

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, Министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-3084/1

15 септември 2015 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Аднан Јашари**, с.р.

4818.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и

член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11), Министерот за правда на ден 15.9.2015 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА
НА НОТАРОТ

1. На нотарот Светлана Лазаревиќ од Скопје именувана на подрачјето на Основните судови на градот Скопје и престанува службата нотар поради исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон.

2. Решението влегува во сила на ден 10.10.2015 година.

Образложение

Со Решение бр. 04-523/1 од 23.2.1998 година на Министерот за правда врз основа на првиот конкурс, лицето Светлана Лазаревиќ од Скопје е именувана за нотар на подрачјето на Основните судови на градот Скопје. Нотарот Светлана Лазаревиќ од Скопје родена на 10.10.1951 година, ги исполнува условите за старосна пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15 и 61/15) од причина што на ден 10.10.2015 година наполнува 64 години живот и 15 години пензиски стаж.

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, Министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-3095/1

15 септември 2015 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Аднан Јашари**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015174